

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 42 став (2) од Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година ("Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 307/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 16 јануари 2021 година, донесе.

ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СРЕДНИ УЧИЛИШТА ЗА 2021 ГОДИНА

1. Финансирањето на училишните објекти од средното образование се врши согласно член 101 од Законот за средното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18 и "Службен весник на Република Северна Македонија" бр.229/20).

Со оваа програма се планира распределба на средства за градби (изградба, доградба и надградба) и реконструкции, стручно технички надзор во процесот на градежните активности, обезбедување на техничка документација, податоци и услуги од страна на јавни институции и средства за непредвидени работи и вишоци за училишни објекти за средни училишта во рамките на обезбедените средства во Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година.

Средствата за реализација на оваа програма во вкупен износ од 39.700.000 денари се обезбедени од Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година, на Раздел 16001 - Министерство за образование и наука, Потпрограма ТГ - Изградба на средни училишта и Потпрограма ТД - Реконструкција на средни училишта, ставка 482.

Средствата за реализација на оваа програма обезбедени со Потпрограма ТГ - Изградба на средни училишта во вкупен износ од 19.700.000 денари, се распределуваат за:

- Наградба и доградба на СМУ "Тодор Даскаловски - Тетоец"- Тетово во износ од 8.000.000 денари;
- Стручно-технички надзор при изградби, доградби и надградби на училишни објекти во износ од 1.000.000 денари и
- Техничка документација, трошоци за обезбедување на податоци и услуги од страна на јавни институции, средства за непредвидени работи и вишоци по склучени договори во износ од 10.700.000 денари.

Средствата за реализација на оваа програма обезбедени со Потпрограма ТД - Реконструкција на средни училишта во вкупен износ од 20.000.000 денари, се распределуваат за:

- Реновирање на санитарни јазли во СОУ "Орде Чопела", Прилеп во износ од 1.800.000 денари;
- Реконструкција на СОУ "Кочо Рацин" - Земјоделско училиште во износ од 10.570.000 денари;
- Реконструкција на кров и партерно уредување во ДСУ "Искра" Штип во износ од 5.970.000 денари;

- Стручно-технички надзор при изградби, доградби и надградби на училишни објекти во износ од 1.000.000 денари и

- Техничка документација, трошоци за обезбедување на податоци и услуги од страна на јавни институции, средства за непредвидени работи и вишоци по склучени договори во износ од 660.000 денари.

2. Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Северна Македонија".

Бр. 40-579/1 16 јануари 2021 година Скопје Претседател на Владата на Република Северна Македонија, Зоран Заев, с.р.